

- Компјутерски вештини;
- Напредни организациски и комуникциски вештини.

Како предност ќе се смета:

- Искуство во областите владеење на правото, правосудство и кривична правда;
- Искуство во подготвување апликации до Европскиот суд за човекови права;
- завршени постдипломски студии;
- Познавање на уште еден странски јазик;
- Развиено чувство за работа со ранливи и маргинализирани заедници.

Рок и потребни документи за аплицирање:

Заинтересираните кандидати за работната позиција потребно е да достават кратка биографија (CV) на македонски јазик и мотивационо писмо. Во кратката биографија потребно е да бидат наведени референци и контакт податоци од две лица од претходни работни места. Апликациите се доставуваат на следната електронска адреса: helkom@mhc.org.mk најдоцна до **28.02.2018 до 17:00 часот**. При доставувањето на апликациите да се наведе работната позиција.

Постапка за избор на кандидат/ка:

Комисијата за избор на кандидат/ка ќе ги разгледа примените апликации. Ненавремените и нецелосните апликации нема да бидат земен во предвид. Комисијата ќе изработи ранг листа од примените апликации во зависност од степенот на исполнување на квалификациите опишани во овој оглас. Најдоцна до 07-ми март, најквалификуваните кандидат/ки ќе бидат повикани на тестирање кое ќе се одржи на **08.03.2018 (четврток) во 18 часот**. Тестирањето ќе се одвива по електронски пат. Кандидатите со најдобри резултати на тестирањето ќе бидат повикани на интервју. Во зависност од резултатите од интервјуто ќе биде избран кандидат/ка кому ќе му/и биде понудена работната позиција.

Договор за вработување:

Со избраниот кандидат/ка Хелсиншкиот комитет ќе склучи договор за вработување на неопределено, со пробен период од 3 месеци. Работното време ќе изнесува 40 часа неделно. Взаемните права и обврски во договорот ќе бидат уредени во согласност со Законот за работните односи. Минималната плата изнесува 18,000 денари нето . Целосната плата ќе биде утврдена во зависност од ангажманот во проекти. Работното место е во седиштето на Хелсиншкиот комитет на ул. „**Наум Наумовски Борче**“ бр. 83, Скопје.

Ве молиме при Вашето аплицирање да ја наведете шифрата на огласот.